



Република Македонија

Министерство за локална самоуправа

МЛС-ОСПКПС-СП-01



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

**СТРАТЕШКИ ПЛАН**

**2018-2020 ГОДИНА**

**Јануари 2018 година**



*Почитувани,*

***Министерството за локална самоуправа преку Стратешкиот план ја имплементира Програмата на Владата на Република Македонија во делот што се однесува на локалната самоуправа, рамномерниот регионален развој и прекуграничната соработка, согласно своите надлежности и утврдени приоритети, во корелација со владините стратешки приоритети и приоритетните цели, како и со националните документи за развој и за интегрирање во Европската Унија.***

***Во таа смисла, во наредниот тригодишен период Министерството за локална самоуправа ќе работи на консолидирање на системот на локалната самоуправа, поттикнување на рамномерниот развој преку насочување на средствата во планските региони согласно степенот на развиеност, како и на поддршка на потенцијалните корисници на средствата од ИПА Програмата на Европската Унија за прекугранична соработка.***

***Системот на локалната самоуправа во Република Македонија е воспоставен врз основа на Европската повелба за локална самоуправа и добрите практики на земји, членки на Унијата. Заради подобрување на системот на локалната самоуправа и поттикнување на локалниот развој, се воспоставува механизам за следење на функционалноста на општините и мерење на квалитетот на живеење во секоја општина. Ќе се зголеми позитивната конкурентност што ќе доведе до подобро управување во општините врз основа на принципите за добро владеење на локално ниво. Акцентот е ставен на зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните. Се залагаме за Министерство-отворено за општините и општини -отворени за граѓаните.***



**Заради зголемување на ефикасноста на локалната администрација, приоритет е зголемување на обемот и квалитетот на е-услугите, како и на создавање на услови за испорака на административните услуги од едно место, што е од голема важност за граѓаните и за бизнис заедницата.**

**Другиот важен аспект е финансиската оддржливост на општините. Врз основа на детална анализа ќе се пристапи кон редефинирање на начинот и критериумите за определување на блок дотациите за општините, со цел да се обезбеди праведна и транспарентна распределба на средствата од централната власт за обезбедување на основните функции во областите на основното и средното образование, социјалната заштита, културата и противпожарната заштита.**

**Отпочнат е процес на консултација за решавање на статусот на месните и урбаните заедници. Станува збор за огромен потенцијал, кој што е потребно да се стави во функција на граѓаните како канал за комуникација со локалните власти заради решавање на прашања од заеднички интерес, како и поддршка на општината во обезбедувањето на одредени јавни услуги на ниво на месна или урбана заедница.**

**Приоритет на Министерството за локална самоуправа е создавање на услови за рамномерен развој на целата територија на државата, заради обезбедување на воедначени јавни услуги и подобрување на квалитетот на живеење за сите граѓани. Министерството за локална самоуправа рамномерниот регионален развој го поттикнува преку финансирање на проекти за развој на планските региони, на подрашјата со специфични развојни потреби и на селата. Се воспоставува систем за следење на алокацијата на средствата од различни ресурси кон планските региони, како и за нивна транспарентна распределба.**

**Министерството за локална самоуправа, како координатор на ИПА Програмата за прекугранична соработка, во рамките на ИПА 2, ги заокружи првите јавни повици за проекти со Албанија, Бугарија, Грција и со Косово, а се подготвува и првиот повик со Србија. Министерството работи на зајакнување на сопствените и на капацитетите на учесниците во процесот, заради зголемување на нивото**



***на апсорбција на средствата од Европската Унија. Националното кофинансирање продолжува и во вториот ИПА програмски период, како поддршка на националните субјекти и нивно охрабрување за подготовка на квалитетни и конкурентни проекти кои што ќе имаат влијание на локалниот и на развојот на регионот.***

**МИНИСТЕР**

***Suhejl Fazliu***



**Од Преамбулата на Европската повелба за локалната самоуправа**

**Имајќи предвид дека локалната власт е една од главните основи на секое демократско уредување,**

**Сметајќи дека правото на граѓанинот да учествува во водењето на јавните работи претставува демократски принцип што важи во сите земји, членки на Советот на Европа,**

**Убедени дека најнепосредното остварување на ова право е можно токму на локално ниво,**

**Убедени дека постоењето на локални власти со вистински одговорности може да обезбеди администрација која истовремено е и ефикасна и блиска до граѓанинот,**

**Свесни дека зачувувањето и јакнењето на локалната самоуправа во различни европски земји претставува значаен придонес во изградба на Европа заснована врз начела на демократија и децентрализација на власта,**

**Оценувајќи дека сето тоа подразбира постоење на локални власти кои поседуваат демократски избрани органи за донесување на одлуки и висок степен на автономија во однос на нивните одговорности, како и со патишта и начини со кои се реализираат тие одговорности, како и средства потребни за нивното остварување,**



Република Македонија

Министерство за локална самоуправа

МЛС-ОСПКПС-СП-01

***Земјите договорнички се обврзуваат да ги почитуваат одредбите од Европската повелба за локалната самоуправа.***



## **В О В Е Д**

Стратешкиот план на Министерството за локална самоуправа 2018-2020 содржи суштински промени во однос на претходниот стратешки документ затоа што е подготвен согласно новата Програма на Владата на Република Македонија за периодот 2017-2020 година, како и согласно новите стратешки приоритети на Владата на Република Македонија за 2018 година, а врз основа на нормативната рамка за стратешко планирање, имајќи ги предвид расположивите човечки ресурси.

Стратешкиот план ги содржи приоритетите и целите на Министерството, кои што се насочени кон имплементација на владината програма, како и програми, проекти и активности за нивна реализација.

Овој Стратешки план за појдовна основа ги има рedefинираните мисија и визија на Министерството, врз основа на приоритетите на Владата во областа на локалната самоуправа и регионалниот развој, утврдени во владината Програма.

Исто така овој Стратешки план ќе ги земе предвид активностите кои што ќе произлезат од изменетата Програма за добро управување на локално ниво, локален развој и децентрализација за периодот до 2020 година, како и новиот Акциски план за имплементација на Програмата.

При подготовката на Планот се земени предвид следните начела:

- Поврзаност на мисијата на Министерството за локална самоуправа со надлежностите утврдени во Законот за организација и работа на органите на државната управа, како и во материјалните закони: Законот за локалната самоуправа, Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, Законот за градот Скопје, Законот за рамномерен регионален развој, Законот за меѓуопштинска соработка, Законот за државен инспекторат за локална самоуправа и Регулативата на Европската Унија за воспоставување и спроведување на инструментот за претпристапна помош за земјите од Западен Балкан и Турција.
- Реална остварливост и усогласеност меѓу целите и капацитетите на Министерството за локална самоуправа,
- Транспарентност и разбирливост за јавноста,



- Мерливост на очекуваните резултати преку јасни и транспарентни показатели на успешност

Утврдените приоритети и цели на Министерството се во функција на спроведување на мисијата на Министерството и обезбедување на рамка за планирање во согласност со фискалната стратегија на Владата на Република Македонија за планскиот период.

## **МИСИЈА**

Консолидација на системот на локалната самоуправа и политиката на рамномерен регионален развој заради обезбедување на услови за вршење на надлежностите од страна на единиците на локалната самоуправа согласно потребите на граѓаните, на транспарентен и инклузивен начин, како и поттикнување на подинамичен локален и регионален развој што ќе резултира со подобрување на квалитетот на живеење и намалување на големите диспаритети меѓу општините и меѓу планските региони.

Својата мисија Министерството за локална самоуправа ја остварува во координација со другите надлежни министерства, општините и со ЗЕЛС, во консултација со граѓанскиот и со бизнис секторот.

## **ВИЗИЈА**

Општините и градот Скопје ги обезбедуваат локалните јавни услуги на нивото на утврдени стандарди, со воедначен квалитет на целата територија на државата и располагаат со соодветни ресурси за поттикнување на локалниот развој и на развојот на планскиот регион.





## **ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ**

-Подготовка на закони и подзаконски акти за уредување и за развој на системот за локална самоуправа и за рамномерен регионален развој,

- Следење на развојот и предлагање мерки за унапредување на локалната самоуправа;
- Следење и поттикнување на рамномерниот регионален развој;
- Следење на функционалноста на територијалната организација на локалната самоуправа;
- Поттикнување, поддржување и следење на меѓуопштинската соработка;

- Спроведување програми за прекугранична и транснационална соработка, согласно со одредбите од регулативата на Европската Унија за спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА-прекугранична и територијална соработка).

- Водење на регистри и евиденции, согласно со закон (регистарот на грбовите и знамињата на општините, евиденција на воспоставените облици на меѓуопштинска соработка, евиденција на меѓународната соработка на општините, евиденција на облиците на месна самоуправа, евиденција за развојните потенцијали на општините и на планските региони.)

## **СПЕЦИФИЧНОСТИ**

- Ги координира и следи интегралниот развој на општините, процесот на децентрализација, како и територијалната организација на локалната самоуправа.

- Предлага и спроведува политики за рамномерен регионален развој на државата;
- Ја спроведува втората компонента од ИПА Програмата –прекугранична соработка.



### ***Концептот на локалната самоуправа***

***Локалната самоуправа го подразбира правото и оспособеноста на локалните власти, во границите на законот да ги регулираат и да раководат со битните страни на јавните работи, врз основа на сопствената одговорност и во интерес на граѓаните кои што живеат на територијата на општината.***

***Член 3 од Европската повелба за локална самоуправа***



## СТРУКТУРА





## ***ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ ( ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ)***

Во наредните три години се планирани промени на статусот на Бирото за регионален развој и на Државниот инспекторат за локална самоуправа - органи во состав на Министерството за локална самоуправа, со својство на правно лице, врз основа на подготвена анализа.

## ***ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ***

### ***Консолидирање на системот на локалната самоуправа и локален развој***

- Обезбедување на воедначени јавни услуги и подобрување на квалитетот на живеење за сите граѓани.
- Подобрување на финансиската одржливост на општините.
- Спроведување на процесот на децентрализација на власта и пренесување на нови надлежности,
- Подобрување на функционалноста на месната самоуправа,
- Зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните.
- Создавање на услови за испорака на административните услуги од едно место.

### **Поттикнување на рамномерниот развој, намалување на диспаритетите меѓу општините и меѓу планските региони**

- Финансирање на проекти во планските региони, согласно степенот на развиеност,
- Системско следење на алокацијата на средствата од различни ресори кон планските региони,

### **Развој на планските региони и на општините преку реализација на проекти за прекугранична соработка**



- Поттикнување на потенцијалните корисници на средствата од ИПА Програмата на Европската Унија за прекугранична соработка.
- Зголемување на нивото на апсорпција на средствата од Европската Унија.

### **О С В Р Т Н А П О С Т И Г Н А Т И Р Е З У Л Т А Т И В О 2016 Г О Д И Н А**

#### **Програма „ Одржлив локален развој и децентрализација ”**

1. Исплатени се капитални дотации, во вкупен износ од 167.000.000 денари, за изградба на плоштадот Скендербег во Скопје (2012-2017).
2. Во рамките на проектот „Развој и поддршка на рурален туризам“
  - Заживување на економскиот развој и изнаоѓање нови начини за одржлив развој на општините е изработена техничка документација за инфраструктурни проекти во 4 општини.
  - Направено е мапирање на потенцијалите за развој на туризмот во руралните подрачја на Вардарскиот, Североисточниот, Југозападниот и Полошкиот плански регион.
3. Одржана е редовната (четврта) годишна конференција за одржлив локален развој и децентрализација на тема “Реосмислување на децентрализацијата: промовирање на кохерентни политики за одржлив локален и регионален развој во Република Македонија.



## **Програма „ Рамномерен регионален развој “**

### **1. Во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој во вредност од 150.000.000 денари:**

- МЛС склучи договори за соработка со градоначалниците на општините од осумте плански региони за финансирање на активности и задачи. Вкупната исплатена сума за осумте Центри за развој на планските региони е 9.600.000 денари, односно по 1.200.000 денари на секој Центар.
- МЛС склучи договори со осумте Центри за развој на планските региони за финансирање на активностите на регионалните бизнис-центри (мапирање на податоците за проценка на изводливоста на инвестицијата во опкружувањето на Вардарскиот плански регион, по општини - креирање база на податоци за компании; развивање веб-портал за мали и средни претпријатија; подготовка на водич за инвеститори и збирка на индустриски зони и нивна промоција; воспоставување бизнис-центри за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија). Вкупната исплатена сума е 3.200.000 денари, односно по 400.000 денари за секој Центар за развој на плански регион.

#### **Одобрени се финансиски средства за имплементација на:**

- три проекти во Скопскиот плански регион со вкупна вредност од 12.910.719 денари.
- три проекти во Југоисточниот плански регион со вкупна вредност од 19.904.025 денари.
- пет проекти во Пелагониски плански регион со вкупна вредност од 21.338.549 денари.
- два проекта во Југозападниот плански регион со вкупна вредност од 23.848.967 денари.
- четири проекти во Вардарски плански регион со вкупна вредност од 26.359.384 денари.
- три проекти во Североисточниот плански регион со вкупна вредност од 31.021.588 денари.
- четири проекти во Источниот плански регион со вкупна вредност од 31.021.588 денари.
- три проекти во Полошкиот плански регион со вкупна вредност од 23.700.000 денари.

#### **Реализирани се финансиски средства за проекти по основ на неизмирени обврски од 2015 година за:**

- Вардарски плански регион, пет проекти во вкупна вредност од 20.598.590,53 денари.
- Југозападен плански регион, два проекти во вкупна вредност од 16.690.831,08 денари.



- Полошки плански регион, четири проекти во вкупна вредност од 17.584.561,00 денари.
- Североисточен плански регион, 9 проекти во вкупна вредност од 26.014.660,00 денари.
- Скопски плански регион, 2 проекта во вкупна вредност од 3.106.275,00 денари.
- Југоисточен плански регион, еден проект во вкупна вредност од 5.735.189 денари.

**Финансирани се:**

- 24 проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, во вкупна вредност од 22.073.010 денари;
- 30 проекти за развој на селата, во вредност од 11.036.505 денари.

2. Донесен е Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален развој на РМ 2016-2019.



**Програма "Макро- регионална и прекугранична соработка"**

1. Организирани се информативни денови во рамките на сите ИПА прекугранични програми, и тоа со Грција, Република Бугарија, Република Албанија, Косово и Балкан Медитеранската програма, на кои на потенцијалните корисници и сите заинтересирани страни се презентираа објавените повици за проектни предлози за секоја програма посебно.
2. Одобрена е новата програма за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Србија, во рамките на ИПА 2 за ИПА-програмскиот период 2014 -2020. Организирани се неколку состаноци меѓу релевантните структури од двете држави. Наскоро се чека формирање на заедничките тела на програмата и објавување на првиот повик за проектни предлози.
3. Спроведен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија од програмскиот период 2014-2020.
4. Спроведен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција од програмскиот период 2014-2020. Завршена е постапката за селекција на канцеларија и персонал на канцеларијата во Битола.
5. Спроведен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија од програмскиот период 2014-2020.
6. Објавен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово од програмскиот период 2014-2020.
7. Спроведен е првиот повик за проектни предлози на Балкан Медитеранската Програма од програмскиот период 2014-2020.
8. Одржани се состаноци на комитетите за следење на спроведувањето на сите програми за ИПА 2 прекугранична соработка и Транснационалната програма за соработка 2014-2020-ИПА програмите со Грција, со Бугарија, со Косово, со Албанија и програмата Балкан Медитеран.





## **ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2017 ГОДИНА**

### **Програма „Одржлив локален развој и децентрализација“**

1. Исплатени се капитални дотации, во вкупен износ од 210.000.000 денари, за изградба на плоштадот Скендербег во Скопје (2012-2017).
2. Одржана е редовната (петта) годишна конференција за одржлив локален развој и децентрализација на тема „Децентрализацијата повтирно во фокус“

### **Програма „Рамномерен регионален развој“**

1. Во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој во вредност од 130.000.000 денари.
  - МЛС склучи договори за соработка со градоначалниците на општините од осумте плански региони за финансирање на активности и задачи, во износ од 9.600.000 денари, односно по 1.200.000 денари на секој Центар за развој на плански регион.
  - МЛС склучи договори со осумте Центри за развој на планските региони за финансирање на активностите на Регионалните бизнис-центри на износ од 3.200.000 денари или по 400.000 денари за секој Центар.

#### **Одобрени се финансиски средства за реализација на:**

- два проекти во Скопскиот плански регион со вкупна вредност од 8.955.626 денари.
- два проекти во Југоисточниот плански регион со вкупна вредност од 13.806.591 денари.
- четири проекти во Пелагониски плански регион со вкупна вредност од 14.800.023 денари.
- два проекта во Југозападниот плански регион со вкупна вредност од 16.543.032 денари.
- три проекти во Вардарски плански регион со вкупна вредност од 18.284.404 денари.



- два проекти во Североисточниот плански регион со вкупна вредност од 21.518.380 денари.
- три проекти во Источниот плански регион со вкупна вредност од 14.055.358 денари.
- еден проект во Полошкиот плански регион со вкупна вредност од 1.122.787 денари.

### **Програма "Макро- регионална и прекугранична соработка"**

- Одржан е вториот состанок на Заедничкиот Комитет за мониторинг (ЈМС – Joint Monitoring Committee) на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија – Р.Албанија 2014-2020;
- Организирана е една информативна сесија во рамките на Првиот Повик на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија, за потенцијалните апликанти кои го поминаа првиот круг на оценување;
- Одржан е третиот состанок на Заедничкиот Комитет за Мониторинг на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија – Р.Албанија;
- Организирана е Завршна конференција на ИПА-програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Република Македонија 2007-2013, каде беа презентирани резултатите и пренесени искуствата од најдобрите проекти;
- Одржан е Третиот Заеднички Комитет за следење на ИПА-програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Република Македонија со донесување на одлука за финансирање на 37 проекти (17 проекти во приоритетна оиска 1 и 20 проекти во приоритетна оиска 2), како и листа од 3 резервни проекти врз основа на донесената одлука на Заедничкиот Комитет за Управување.
- Одржан е Вториот состанок на Заедничкиот Комитет за Следење на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Косово – Република Македонија 2014-2020;
- Објавен е Првиот повик за Проектни Предлози на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Косово – Република Македонија 2014-2020. Повикот беше отворен до 28 Јули 2017 и имаше на располагање фонд од: 2,040,000 (ЕУР);
- Организирани се два информативни денови во рамките на Првиот повик за предлози на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Косово и Република Македонија 2014-2020;



- Одржан е Четвртиот состанок на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ;
- Одржан е Третиот состанок на Мониторинг Комитетот на Програмата Балкан Медитеран, каде што беа одобрени резултатите од евалуацијата на Првиот повик за проекти, односно 37 проекти за финансирање.;
- Склучени се дел од договорите за добитниците на грантови од првиот повик на проектните-предлози во рамките на транснационалната Програма Балкан Медитеран.



## **ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Министерството за локална самоуправа за периодот 2018-2020 година има предвидено 3 програми кои се во функција на остварување на Програмата на Владата на Република Македонија 2017-2020, стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на Република Македонија за 2018 година, како и на приоритетите и целите на Министерството.

Преку остварувањето на активностите предвидени во потпрограмите, Министерството за локална самоуправа ја остварува својата мисија и создава услови за приближување до посакуваната визија.

### **ПРОГРАМА 1: Локална самоуправа**

#### **Потпрограми**

- 1.1. Добро управување и локален развој**
- 1.2 Децентрализација**

#### **Проекти**

##### **Проект 1**

**“Изградба на Плоштад Скендербег”**

### **ПРОГРАМА 2: Рамномерен регионален развој**

#### **Потпрограми**

- 2.1 Поттикнување на рамномерниот регионален развој**
- 2.2 Правна рамка за рамномерен регионален развој**



- 2.3 Зајакнување на капацитетите за спроведување на политиките за рамномерен регионален развој и подигнување на јавната свест**
- 2.4 Меѓуопштинска соработка за локален и регионален развој**

### ***ПРОГРАМА 3: Територијална соработка***

#### ***Потпрограми***

- 3.1. Прекугранична соработка Македонија-Бугарија**
- 3.2. Прекугранична соработка Македонија-Албанија**
- 3.3. Прекугранична соработка Македонија-Албанија**
- 3.4. Прекугранична соработка Македонија-Косово**
- 3.5. Прекугранична соработка Македонија-Србија**
- 3.6. Транс-гранична соработка Балкан - Медитеран**



***Делокруг на локалната самоуправа***

***Јавните работи првенствено се вршат од страна на оние власти кои се најблиску до граѓаните. При пренесувањето на одговорноста на друга власт треба да се води сметка за обемот и природата на задачите и за барањата за ефикасност и за економичност.***

***Член 4 од Европската повелба за локална самоуправа***



## 2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

### ПРОГРАМА 1 - Локална самоуправа

#### А. Оправданост и дизајн на Програмата 1

##### **Образложение**

ПРОГРАМАТА 1. „ Локална самоуправа ” произлегува од:

#### **1. Стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети за 2018 година:**

##### Приоритети

- Република Македонија, членка на НАТО и ЕУ,
- Целосно спроведување на начелата на Охридскиот рамковен договор, градење на граѓанска држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување,

##### Приоритетната цел

- Зајакнување на приоритетите на општините, зголемување на нивната транспарентност и отчетност, продолжување со процесот на децентрализација во насока на приближување на власта до граѓаните и нивно зголемено учество при донесувањето на одлуките, подобрување на услугите, рамномерен развој и зголемен квалитет на живеење на целата територија на РМ



## **2. НПАА :**

- Поглавје: 1. Политички критериуми
- Подрачје: 1.1 Демократија и владеење на правото
- Сектор: 1.1.1 Влада

## **3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за локална самоуправа:**

Приоритет: Консолидирање на системот на локалната самоуправа и локален развој

Цели:

- Обезбедување на воедначени јавни услуги и подобрување на квалитетот на живеење за сите граѓани.
- Подобрување на финансиската оддржливост на општините.
- Спроведување на процесот на децентрализација на власта и пренесување на нови надлежности,
- Подобрување на функционалноста на месната самоуправа,
- Зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните.
- Создавање на услови за испорака на административните услуги од едно место.

### **Цел на Програмата:**

Оддржлив систем на локалната самоуправа и финансиски стабилни општини, ориентирани кон инклузивен и сеопфатен развој.

### **Показатели за успех на Програмата:**

- Пренесени нови надлежности
  - Зголемени приходи на општините од ДДВ и од наменски и блок дотации
  - Зголемено задоволство на граѓаните и деловните субјекти од услуги обезбедени од страна на општините





**Програмата е вертикална.**

**Потпрограми (компоненти) на ПРОГРАМАТА 1 :**

<b>Потпрограма 1.1:</b> Добро управување и локален развој	<b>Показател за успешност:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Воспоставен систем за следење на функционалноста на општините</li></ul>
<b>Потпрограма 1.2:</b> Децентрализација	<b>Показател за успешност:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Редефинирани критериуми за утврдување на блок дотациите и пренесени нови надлежности</li></ul>
<b>Проект :</b> <b>Изградба на Плоштад Скендербег</b>	<b>Показател за успешност:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Завршување на последната фаза од изградбата на Плоштад Скендербег</li></ul>

**Б: План за спроведување на ПРОГРАМАТА 1****Потпрограма 1.1: Добро управување и локален развој**

А К Т И В Н О С Т	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	финансиски МКД
1. Воспоставување на систем за следење на акцискиот план на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2018-2020	Сектор за развој на локалната самоуправа	ЕЛС	1/2018	06/2019	2/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства УНДП/ЕУ 21.000 евра
2. Изменување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2015-2020	Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС, ЗЕЛС	1/2018	2/2018	2/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства УНДП 5 000 долари



3. Подготовка на Акциски план за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2018-2020 за периодот 2018-2020 година	Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС, ЗЕЛС	1/2018	2/2018	2/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства УНДП 5 000 долари
4. Годишно истражување на задоволството на граѓаните од услугите што им ги обезбедува општината	Сектор за развој на локалната самоуправа  Државен советник за комуникација на политиките на министерството	Граѓани	6/2018	6/2020	2/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства УНДП/ЕУ 9.600 евра
5. Годишна конференција за	Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС,	12/2018	12/2020	4/VII1	Програма администрација



развој на локалната самоуправа	Државен советник за комуникација на политиките на министерството	експертска јавност				Донаторски средства УНДП/ 10.400 евра
6. Воспоставување на платформа за е-знаење за локален развој	Сектор за развој на локалната самоуправа  Државен советник за комуникација на политиките на министерството	Надлежни министерства, ЕЛС, експертска јавност	12/2018	12/2020	2/VII1	Програма администрација  Донаторски средства УНДП/ 25.000 евра
7. Извештај за реализацијата на Акцискиот план 2015-2017 за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020	Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС, експертска јавност	1/2018	2/2018	2/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства УНДП/ЕУ 4.700 евра



8. Извештај за реализацијата на Акцискиот план 2018-2020 за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2018-2020, во 2018	Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС, експертска јавност	1/2019	2/2019	2/VII1	Програма администрација
9. Воспоставување на Е-Платформа - локална самоуправа	Сектор за развој на локалната самоуправа Сектор за правни работи Сектор за кабинетски работи Државен советник за комуникација Инспекторат за локална самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС, ГО	1/2018	12/2018	2/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства УНДП  10 000 долари



10. Изработка на ВЕБ страници за 6-те општини што немаат ВЕБ страници	Сектор за развој на локалната самоуправа  Државен советник за комуникација на политиките на МЛС	ЕЛС	1/2018	3/2018	1/VII1	Програма администрација  Донаторски средства  УНДП  5 000 долари
11. Е-каталог на услуги во пилот општина	Сектор за развој на локалната самоуправа	Општина Гостивар	1/2018	12/2018	1/VII1	Програма администрација  Донаторски средства УНДП  17 500 долари



12. Воспоставување и ажурирање на електронска евиденција на меѓуопштинска и меѓународна соработка на општините и активирање на ВЕБ порталот за МОС и подршка на работата на Комисијата за МОС	Сектор за кабинетски работи Сектор за развој на локалната самоуправа	ЕЛС	1/2018	12/2018	3/VII1	Програма администрација Донаторски средства 3100 долари УНДП 5 000 долари
13. Определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои ќе можат да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на МОС.	Сектор за кабинетски работи Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС,	1/2018	1/2018	1/VII1	Програма администрација Донаторски средства УНДП 1900 долари



14 .Анализа на постојната просторна, техничка и административна инфраструктура на општините за воспоставување на Центри за услуги, со предлог на соодветни модели за големи и за мали општини.	Сектор за развој на локалната самоуправа  Државен советник за комуникација на политиките на министерството	ЕЛС, МИОА	1/2018	3/2018	3/VII1	Програма администрација  Донаторски средства  УНДП  17 000 долари
15. Оценка на спроведување на Законот за локалната самоуправа	Сектор развој на локалната самоуправа	Работна група за ОСР	1/2018	10/2018	4/VII1	Програма администрација
Вкупно активности во 2018 година:						14
Вкупно активности во 2019 година:						5
Вкупно активности во 2020 година :						3
<b>Вкупно за потпрограма 1.1 :</b>						<b>22</b>



**Потпрограма 1.2 : Децентрализација**

А К Т И В Н О С Т	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	финансиски МКД
1. Анализа на состојбите во областите во кои се доделуваат наменски и блок дотации и редефинирање на критериумите	Сектор за развој на локалната самоуправа  Меѓуресорска работна група	Надлежни министерства, ЕЛС	1/2018	06/2018	3/VII1	Програма администрација
						Донаторски средства
2. Идентификување и пренесување на нови надлежности	Сектор за развој на локалната самоуправа	Надлежни министерства, ЕЛС, ЗЕЛС	1/2018	12/2019	7 VII <sub>1</sub>	Програма администрација 1.000,000
						Донаторски средства УНДП 5 000 долари
	Сектор за	ЕЛС, месни и	6/2018	12/2018	3/VII1	Програма



3. Анализа на функционалноста на месните и урбаните заедници, со предлог модел	развој на локалната самоуправа	урбани заедници				администрација
						Донаторски средства
4. Изработка на акциски планови за подобрување на состојбата на Ромите и имплементација на активности	Сектор за развој на локалната самоуправа	Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите ЕЛС,	1/2018	12/2018	3/VII1	Програма администрација Програма Активности повразни со децентрализација 2.000.000
Вкупно активности во 2018 година:						4
Вкупно активности во 2019 година:						1
Вкупно активности во 2020 година :						0
<b>Вкупно за потпрограма 1.2 :</b>						<b>5</b>

**Проект 1: Изградба на плоштад Скендербег**

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Доделување на средства за реализација на капитална дотација за општина Чаир	Сектор за оддржлив развој	Сектор за финансии на Општина Чаир	1/2018	12/2018	3 VII <sub>1</sub>	Програма администрација
		МФ				Програма Активности поврзани со децентр.-Капитални дотации до ЕЛС 125.000.000
2. Подготовка на полугодишни и годишни извештаи за степенот на реализација на средствата	Сектор за оддржлив развој	Сектор за финансии Општина Чаир МФ	1/2018	12/2018	3 VII <sub>1</sub>	Програма администрација
Вкупно активности во 2018 година:						2



Вкупно активности во 2019 година:	/
Вкупно активности во 2020 година :	/
<b>Вкупно за потпрограма 2:</b>	<b>2</b>



## **ПРОГРАМА 2 - Рамномерен регионален развој**

### **А. Оправданост и дизајн на ПРОГРАМАТА 2**

#### **Образложение:**

ПРОГРАМАТА 2 „Рамномерен регионален развој“ произлегува од:

#### **1. Стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети за 2018 година:**

Приоритет:

„Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните“

Приоритетната цел:

„Зајакнување на приоритетите на општините, зголемување на нивната транспарентност и отчетност, продолжување со процесот на децентрализација во насока на приближување на власта до граѓаните и нивно зголемено учество при донесувањето на одлуките, подобрување на услугите, рамномерен развој и зголемен квалитет на живеење на целата територија на РМ“

#### **2. НПАА :**

поглавје 22 - Регионална политика и координирање на структурни инструменти

#### **3. Стратешки приоритети и цели на Министерството за локална самоуправа**



Приоритет:

**„Поттикнување на рамномерниот развој, намалување на диспаритетите меѓу и во планските региони“**

Цели:

- Финансирање на проекти во планските региони, согласно степенот на развиеност,
- Системско следење на алокацијата на средствата од различни ресори кон планските региони,

**Цел на Програмата:** Поттикнување на рамномерниот регионален развој, намалување на диспаритетите во степенот на развиеност помеѓу планските региони во Република Македонија и во рамките на планските региони

**Показатели за успех на Програмата:** Намалени диспаритети во степенот на развиеност во и помеѓу планските региони

**Програмата е вертикална.**

<b>Потпрограми (компоненти) на Програмата :</b>	
<b>Потпрограма 2.1:</b> Поттикнување на рамномерниот регионален развој	<b>Показател за успешност:</b> 1. Реализирање најмалку еден проект во секој плански регион



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Реализирани над 90% од распределните средства</li><li>3. Целосно реализирани активностите од Договорите за соработка од страна на центрите за развој на планските региони</li></ol>
<p><b>Потпрограма 2.2:</b></p> <p>Правна рамка за рамномерен регионален развој</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Направени анализи , подготвени и донесени измени на правната рамка за рамномерен регионален развој</li><li>2. Подготвена Стратегија за регионален развој 2020-2029</li><li>3. Подготвен Акциски план за спроведување на Стратегијата 2020-2023</li><li>4. Спроведено завршно оценување на планските документи</li></ol>



<p><b>Потпрограма 2.3:</b></p> <p>Зајакнување на капацитетите за спроведување на политиките за рамномерен регионален развој и подигнување на јавната свест</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Одржани обуки за сите 8 центри за развој на планските региони</li><li>2. Одржани 8 работилници за подготовка на стратешките документи</li><li>3. Одржани 8 финални конференции</li><li>4. Воспоставен протокол за вклучување на граѓанското општество</li><li>4. Организирани форуми на заедниците во 8 плански региони</li><li>5. Поттикната и остварена соработка помеѓу релевантните субјекти во рамки на планскиот регион</li></ol>
<p><b>Потпрограма 2.4:</b></p> <p>Меѓуопштинска соработка за локален и регионален развој</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Воспоставена меѓуопштинска соработка за енергетска ефикасност во два плански региони</li><li>2. Подготовена техничка документација за изградба</li></ol>





	на приоритетна структура за рурален туризам најмалку во три плански региона
--	---

**Б: План за спроведување на ПРОГРАМАТА 2****Потпрограма 2.1: Поттикнување на рамномерен регионален развој**

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	финансиски [МКД]
1. Финансирање на проекти за развој на планските региони за 2018 година и следење на реализацијата на одобрените проекти	Сектор за рамномерен регионален развој	Бирото за регионален развој,	04/2018	05/2018	2/VII1	Програма администрација Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој 140.270.000
2. Финансирање на проекти за развој на подрачјата со	Сектор за рамномерен		04/2018	05/2018	2/VII1	Програма администрација



специфични развојни потреби за 2018 година и следење на реализацијата на одобрените проекти	регионален развој.					ја Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  40.080.000
3. Финансирање на проекти за развој на селата за 2018 година и следење на реализацијата на одобрените проекти	Сектор за рамномерен регионален развој.		04/2018	05/2018	2/VII1	Програма администраци ја  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  20.040.000



4. Финансирање на центрите за развој на планските региони за ефикасно извршување на активностите и задачите за тековната година	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони  Совети за развој на планските региони	05/ 2018	12/2018	2/VII1	Програма администрација  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  9.600.000
5. Финансирање на бизнис центрите во планските региони за подршка на приватниот сектор	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони  Донатори	05/2018	12/2018	2/VII1	Програма администрација  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  3.200.000



6. Финансиска поддршка на Центрите за подготовка на техничка документација и за имплементација иновативни проекти (грантови за Центрите дистрибуирани според степенот на развој на планските региони)	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2018	12/2020	2/VII1  Експерт. поддршка	Програма администрација  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  1.684,208 CHF  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  842.104 CHF
---	--	--	----------	---------	---------------------------------	--



7. Обезбедување на финансиска поддршка и советодавни услуги за спроведување на проекти утврдени во Регионалните стратегии за иновации(РИС)	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2018	12/2020	2/VII1  Експерт. Поддршка	Програма администрација  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  294.736 CHF  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  504.800CHF
8. Обезбедување на поддршка за подобрување на советодавните услуги на бизнис центрите (работилници и тренинг за бизнис	Сектор за рамномерен	Центри за развој на	01/ 2018	12/2020	2/VII1	Програма администрација



секторот)	регионален развој	планските региони  Совети за развој на планските региони			Експерт. подршка	Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  84.208 CHF
Вкупно активности во 2108 одина:						8
Вкупно активности во 2019 година:						3
Вкупно активности во 2020 година:						3
<b>Вкупно за Потпрограмата 2.1 :</b>						<b>14</b>

**Потпрограма 2.2: Правна рамка за рамномерен регионален развој**

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Анализа и измени на Законот за рамномерен регионален развој и другите подзаконски акти	Сектор за рамномерен регионален развој	Бирото за регионален развој  Центри за развој на планските региони	01/2018	12/2019	2/VII1  Експерт. подршка	Програма администрација  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  19.142 CHF
2. Завршно оценување на Стратегијата за регионален развој на РМ	Сектор за рамномерен регионален	Совет за рамномерен регионален	03/2018	11/2018	2/VII1	Програма администрација





	развој Комисија за оценување	развој на РМ			Експерт. подршка	Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  16.842CHF
3. Подготовка на Стратегија за регионален развој 2020-2029	Сектор за рамномерен регионален развој	Совет за рамномерен регионален развој на РМ, совети на плански региони, ГО, бизнис заедница, академска јавност и др.	1/2018	12/2018	2/VIII1  Експерт. подршка	Програма администрација  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  35.451 CHF
4. Подготовка на акционен план за	Сектор за	Центри за				Програма



имплементација на Стратегијата за регионален развој (2018-2019 и 2019 - 2022)	рамномерен регионален развој	развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2018	12/2019	2/VII1 Експерт. поддршка	администрација Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 7.368 CHF
5. Утврдување на степенот на развиеност на планските региони во Република Македонија во периодот 2018-2021	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2018	06/2018	1/VII1	Програма администрација
6. Определување на подрачја со специфични развојни потреби во Република Македонија 2018-2022	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони	01/ 2018	12/2019	1/VII1	Програма администрација



		Совети за развој на планските региони				
Вкупно активности во 2018 година:						6
Вкупно активности во 2019 година:						3
Вкупно активности во 2020 година:						0
<b>Вкупно за Потпрограмата 2.2 :</b>						<b>9</b>



### Потпрограма 2.3: Зајакнување на капацитетите за спроведување на политиките за рамномерен регионален развој и подигнување на јавната свест

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Градење на капацитетите за социјално вклучување за регионален развој (сите нивоа)	Сектор за рамномерен регионален развој	Бирото за регионален развој Центри за развој на планските региони Швајцарска агенција за меѓународен развој	01/2018	12/2020	2/VII1  Експерт. подршка	Програма администрација  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 92.000CHF



2. Состанок на Заедничкиот консултативен комитет на Комитетот на Регионите на Еу и РМ	Сектор за рамномерен регионален развој	ЗЕЛС, Министерство за надворешни работи	01/2018	12/2018	2/VII1	Програма администрација  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој 1.000.000
3. Организирање на меѓународна конференција за размена на добрите практики во областа на рамномерен регионален развој	Сектор за рамномерен регионален развој	Бирото за регионален развој  Центри за развој на планските региони	01/2019	12/2019	2/VII1  Експерт. поддршка	Програма администрација  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и



						соработка 36.000 CHF
4. Организирање на конференции за размена на добри практики во областа на рамномерен регионален развој во сите 8 региони	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2018	12/2018	2/VIII1 Експерт. поддршка	Програма администрација Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој 13.896 CHF Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 42.104 CHF



5. Студиско патување за размена на добри практики	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	1/ 2018	12/2018	1/VII1  Експерт. подршка	Програма администрација  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  40.000 CHF
6. Организирање на саем во Скопје за промоција на сите 8 региони	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2020	12/2020	2/VII1  Експерт. подршка	Програма администрација  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  36.424 CHF



7. Организирање на годишни настани за промоција и доделување на награди за најдобри практики	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/ 2018	12/2020	2/VIII1  Експерт. поддршка	Програма администрација  Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој  6.280 CHF  Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка  16.840)
8. Воспоставување протокол за вклучување на граѓанското општество, приватниот сектор и академската јавност во утврдување	Сектор за рамномерен регионален	Центри за развој на планските	01/2018	12/2020	2/VIII1	Програма администрација





на приоритетите за развој на планскиот регион	развој	региони Совети за развој на планските региони			Експерт. подршка	Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 92.208 CHF
9. Подготовка на програмите за развој на планските региони (2020-2024) на партиципативен начин	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/2019	12/2019	2/VII1 Експерт. подршка	Програма администрација Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 61.000 CHF
10. Воспоставување механизам (форуми на заедницата) за поттикнување на учеството	Сектор за рамномерен регионален	Центри за развој на планските	01/2018	12/2020	2/VII1	Програма администрација



граѓаните во планирањето на регионално ниво, земајќи ги во предвид потребите на ранливите групи	развој	региони Совети за развој на планските региони			Експерт. поддршка	ја Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 156.000 CHF
11. Зајакнување на капацитетите на советите на планските региони за родово одговорно буџетирање на партиципативен начин	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/2018	12/2020	2/VIII1 Експерт. поддршка	Програма администрација Донаторски средства Швајцарската агенција за развој и соработка 65.319 CHF
Вкупно активности во 2018 година:						8



Вкупно активности во 2019 година:						8
Вкупно активности во 2020 година:						6
<b>Вкупно за Потпрограмата 2.3:</b>						<b>22</b>

### Потпрограма 2.4: Меѓуопштинска соработка за локален и регионален развој

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Конференција „Капитални инвестиции за рамномерен регионален развој и меѓуопштинска соработка“ (подготовка на документ во функција на Конференцијата)	Сектор за рамномерен регионален развој	ЗЕЛС, Министерство за надворешни работи	01/2018	12/2018	2/VII1  Експерт.	Програма администрација  Донаторски средства  УНДП



					подршка	5000 долари
2. Извештај за активностите на мрежи за инклузивен развој на планските региони	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на планските региони	01/2018	12/2018	2/VIII1 Експерт. подршка	Програма администрација Донаторски средства УНДП 4.000 долари
3. Воспоставување меѓуопштинска соработка за енергетска ефикасност на регионално ниво во два плански региони	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони Совети за развој на	01/2018	12/2018	2/VIII1 Експерт. подршка	Програма администрација Донаторски средства



		планските региони				УНДП 47.000 долари
4. Мапирање на потенцијалите за развој на рурален туризам и подготовка регистри за рурален туризам за Пелагониски, Источен, Југоисточен и Скопски плански регион	Сектор за рамномерен регионален развој	Центри за развој на планските региони  Совети за развој на планските региони	01/2018	12/2018	2/VIII1  Експерт. подршка	Програма администрација  Донаторски средства  УНДП 51.000 долари
5. Подготовка на техничка документација за изградба на приоритетна структура за рурален	Сектор за рамномерен регионален	Центри за развој на планските	01/2018	12/2018	2/VIII1	Програма администрација



туризам во Пелагониски, Источен, Југоисточен и Скопски плански регион	развој	региони Совети за развој на планските региони			Експерт. поддршка	ја Донаторски средства УНДП 70.500 долари
Вкупно активности во 2018 година:						5
Вкупно активности во 2019 година:						0
Вкупно активности во 2020 година:						<b>0</b>
<b>Вкупно за Потпрограмата 2.4 :</b>						<b>5</b>



## ПРОГРАМА 3 – Територијална соработка

### А. Оправданост и дизајн на Програмата 3

#### Образложение

ПРОГРАМАТА 3 „Територијална соработка“ произлегува од:

**1. Стратешкиот приоритети и цели на Владата на РМ содржан во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2018 година:**

Приоритет:

„ Република Македонија-членка на НАТО и Европската Унија“.

Приоритетната цел:

„Ставање на европската финансиска поддршка во функција на европеизација на целата држава и овозможување на достапност на ИПА средствата и за општините, училиштата, синдикатите, маргинализираните групи, работодавачите, невработените, малите и средните претпријатија, граѓанските организации, универзитетите и истражувачките институции и за неформалните групи на граѓани со зголемена транспарентност во нивното раководење и искористување“.

**2. НПАА:**

Поглавје 22 - Регионална политика и координирање на структурни инструменти

**3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за локална самоуправа:**

Приоритет:

„Развој на пограничните региони и на општините преку реализација на проекти за прекугранична соработка“



**Цели:**

„Поттикнување на потенцијалните корисници на средствата од ИПА Програмата на Европската Унија за прекугранична соработка“

„Зголемување на нивото на апсорпција на средствата од Европската Унија“

**Цел на Програмата:** Интензивирање на прекуграничната соработка

**Показатели за успех на Програмата:** 85% искористеност на средства од секоја ИПА Програма

**Програмата е вертикална.**

<b>Потпрограми (компоненти) на Програмата :</b>	
<b>Потпрограма 3.1:</b> Прекугранична Република Македонија-Република Бугарија	<b>Показател за успешност:</b> 1. Одобрени и објавени повици за предлог проекти /минимум 1. 2. Одржани информативни настани за потенцијалните корисници на територија на Република Македонија и на територијата на Република Бугарија/ минимум 4 5. Одржани обуки за добитниците на грантови на територија на Република Македонија и на територијата на Република Бугарија/ минимум 2 6. Спроведени мониторинг посети на финансираните проекти/минимум 10





<b>Потпрограма 3.2:</b> Прекугранична Република Македонија - Република Албанија	<b>Показател за успешност:</b> 1.Спроведени мониторинг посети на финансираните проекти/ минимум 9
<b>Потпрограма 3.3:</b> Прекугранична Република Македонија-Грција	<b>Показател за успешност:</b> 1. Спроведени мониторинг посети на финансираните проекти / минимум 10
<b>Потпрограма 3.4:</b> Прекугранична Република Македонија- Република Косово	<b>Показател за успешност:</b> 1.Организирање на обуки за добитниците на грантови на територија на Република Македонија и на територијата на Република Косово/ минимум 2 2. Спроведени мониторинг посети на финансираните проекти/минимум 6
<b>Потпрограма 3.5:</b> Прекугранична Република Македонија - Република Србија	<b>Показател за успешност:</b> 1. Одобрени и објавени повици за предлог проекти /минимум 1. 2. Одржани информативни настани за потенцијалните



	корисници на територија на Република Македонија и на територијата на Република Србија/ минимум 2
<b>Потпрограма 3.6:</b> Транс-гранична соработка Балкан - Медитеран	<b>Показател за успешност:</b>  1. Спроведени мониторинг посети на финансираните проекти/минимум 5

**Б: План за спроведување на Програмата 3****Потпрограма 3.1: Прекугранична соработка Република Македонија – Република Бугарија**

А К Т И В Н О С Т	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Кофинансирање проекти преку ИПА територијалната програма помеѓу Република Македонија и Република Бугарија	Раководител на Национално тело  Контакт лице за програмата	Управувачкиот Орган во Република Бугарија	01.01.2018	31. 12.2020	1/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  23.702.808
2. Подготовка и организирање на	Раководител на Национално	Управувачкиот Орган во	01.01.2018	31.12.2018	1/VII1	Програма



информативни настани за потенциални корисници на територијата на Република Македонија	тело Контакт лице за програмата  Антина канцеларија во Струмица	Република Бугарија			3/VII1	администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  1.138.953
3. Реализирање мониторинг посети, заеднички состаноци обуки.	- Раководител на Национално тело  - Контакт лице за програмата  - Службеник за нерегуларност и  - Антина канцеларија во Струмица		01.01.2018	31.12.2020	1/VII1  3/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  694.536



4. Финансирање на работата на канцеларијата во Струмица (Антиена) за имплементација на Програмата	- Раководител на Национално тело - Контакт лице за програмата		01.01.2018	31.12.2020	1/VII1  3/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  6.028.378
Вкупно активности во 2018 година:						4
Вкупно активности во 2019 година:						3
Вкупно активности во 2020 година:						3
<b>Вкупно за потпрограма 3.1:</b>						<b>10</b>



## Потпрограма 3.2: Прекугранична соработка Република Македонија – Република Албанија

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Кофинансирање проекти преку ИПА територијалната програма помеѓу Република Македонија и Република Албанија	- Раководител на Оперативна структура - Контакт лице за програмата	Национално тело во Република Албанија Делегација на Европска Унија во Скопје	01.01.2018	12.2020	1/VII1 3/VII1	Програма администрација Потпрограма МБ Прекугранична соработка
2. Подготовка и организирање на информативни настани за	- Раководител на Оперативна структура	Национално				Програма



потенциални корисници на територијата на Република Македонија	- Контакт лице за програмата -Заеднички технички секретаријат во Струга	тело во Република Албанија Делегација на Европска Унија во Скопје	01.01.2018	31.12.2018	1/VII1 4/VII1	администрација Потпрограма МБ Прекугранична соработка 667.859
3. Реализирање мониторинг посети, заеднички состаноци и обуки.	- Раководител на Оперативна структура - Контакт лице за програмата -Заеднички технички секретаријат во Струга	Делегација на Европска Унија во Скопје	01.01.2018	31.12.2020	1/VII1 4/VII1	Програма администрација Потпрограма МБ Прекугранична соработка 507.375
4. Финансирање на работата на Зедничкиот	- Раководител на Оперативна	Делегација на Европска Унија во	01.01.2018	31.12.2020	2/VII1	Програма администрација Потпрограма



технички секретаријат во Струга за имплементација на Програмата	структура - Контакт лице за програмата	Скопје				МБ Прекугранична соработка 499.484
Вкупно активности во 2018 година:						4
Вкупно активности во 2019 година:						3
Вкупно активности во 2020 година:						3
<b>Вкупно за потпрограма 3.2</b>						<b>10</b>



**Потпрограма 3.3: Прекугранична соработка Република Македонија - Грција**

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Кофинансирање проекти преку ИПА територијалната програма помеѓу Република Македонија и Грција	- Раководител на Национално тело  - Контакт лице за програмата	Управувачкиот Орган во Грција	01.01.2018	31.12.2020	1/VII1  2/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  12.800.780
2. Подготовка и организирање на информативни настани за потенцијални корисници на територијата на РМ	- Раководител на Национално тело	Управувачкиот Орган во Грција	01.01.2018	31.12.2018	1/VII1  3/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Контакт лице за програмата</li><li>- Заеднички технички секретаријат во Солун и Антена канцеларија во Битола</li></ul>					соработка 798.108
3. Реализирање мониторинг посети, заеднички состаноци и обуки	<ul style="list-style-type: none"><li>- Раководител на Национално тело</li><li>- Контакт лице за програмата</li><li>- Службеник за нерегуларност и</li><li>- Заеднички технички секретаријат во Солун и Антена</li></ul>		01.01.2018	31.12.2020	1/VII1  3/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  233.943



	канцеларија во Битола					
4. Финансирање на работата на канцеларијата во Битола (Антена) за имплементација на Програмата	- Раководител на Национално тело - Контакт лице за програмата		01.01.2018	31.12.2020	1/VII1	Програма администрација Потпрограма МБ Прекугранична соработка 1.023.447
Вкупно активности во 2018 година:						4
Вкупно активности во 2019 година:						
Вкупно активности во 2020 година:						
<b>Вкупно за потпрограма 3.3:</b>						<b>10</b>

**Потпрограма 3.4: Прекугранична соработка Македонија -Косово**

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Кофинансирање проекти преку ИПА територијалната програма помеѓу Република Македонија и Република Косово	- Раководител на Оперативна структура  - Контакт лице за програмата	Национално тело во Република Косово  Делегација на Европска Унија во Приштина	01.01.2018	12.2020	1/VII1  2/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка  1.600.000
2. Подготовка и организирање на информативни настани за потенцијални корисници на	- Раководител на Оперативна структура  - Контакт лице за програмата	Оперативна Структура во Република Косово	01.01.2018	31.12.2018	1/VII1  2/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична



територијата на РМ	-Антина канцеларија во Куманово					соработка 14.000
3. Реализирање мониторинг посети, заеднички состаноци и обуки.	- Раководител на Оперативна структура - Контакт лице за програмата - Антина канцеларија во Куманово	Оперативна Структура во Република Косово  Делегација на Европска Унија во Приштина	01.01.2018	31.12.2020	1/VII1  2/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка 14.223
4. Финансирање на работата на канцеларијата во Куманово (Антина) за имплементација на Програмата	- Раководител на Оперативна структура - Контакт лице за програмата		01.01.2018	31.12.2020	1/VII1	Програма администрација  Потпрограма МБ Прекугранична соработка



						1.700.857
Вкупно активности во 2018 година:						4
Вкупно активности во 2019 година:						3
Вкупно активности во 2020 година:						3
<b>Вкупно за потпрограма 3.4:</b>						<b>10</b>

### Потпрограма 3.5: Прекугранична соработка Република Македонија – Република Србија

АКТИВНОСТ	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [МКД]
1. Кофинансирање проекти преку ИПА територијалната програма помеѓу	- Раководител на Оперативна структура	Национално тело во Република	01.01.2018	12.2020	1/VII1	Програма администрација МКД



Република Македонија и Република Србија	- Контакт лице за програмата	Србија			3/VII1	обезбедени преку донации
2. Подготовка и организирање на информативни настани за потенциални корисници на територијата на РМ и територијата на Република Србија и учество на заеднички состаноци	- Раководител на Оперативна структура - Контакт лице за програмата - Раководител на Контролно тело - Заеднички технички секретаријат во Лесковац	Национално тело во Република Србија	01.01.2018	31.12.2018	1/VII1 2/VII1	Програма администрација Потпрограма МБ Прекугранична соработка 490.589
Вкупно активности во 2018 година:						2
Вкупно активности во 2019 година:						1



Вкупно активности во 2020 година:					1
<b>Вкупно за потпрограма 3.5:</b>					<b>4</b>

### Потпрограма 6: Транс-гранична соработка Балкан-Медитеран

А К Т И В Н О С Т	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси (2018)	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [MKD]
1. Кофинансирање проекти преку трансгранична Балкан Медитеранска програма	- Раководител на Национално тело - Контакт лице за програмата	Управувачкиот Орган во Грција и Структурите од земјите кои се дел од оваа транс гранична соработка.	01.01.2018	01.12.2020	2/VII1	Програма администрација Потпрограма МБ Прекугранична соработка 1.896.412





2. Реализирање мониторинг посети и заеднички состаноци и обуки.			01.01.2018	31.12.2018	1/VII1	Потпрограма МБ Прекугранична соработка 1.637.673
Вкупно активности во 2018 година:						2
Вкупно активности во 2019 година:						1
Вкупно активности во 2020 година:						1
<b>Вкупно за потпрограма 3.6:</b>						<b>4</b>

**3. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ**

<b>ПРОГРАМА</b>	<b>Резиме на потреба од нови вработувања</b>	<b>Резиме на потреба од прераспределба на вработените</b>	<b>Резиме на потреба од обуки</b>
<b>1. Локална самоуправа</b>	Реализацијата на програмата не влијае на зголемување на бројот на вработени	Реализацијата на програмата не влијае на прераспоредување на вработени	Обуки ќе се спроведуваат согласно годишниот план за обука на вработените во МЛС
<b>2. Рамномерен регионален развој</b>	За успешна реализација на Програмата потребно е пополнување на работното место „раководител на одделение за планирање и координација на рамномерниот регионален развој“ во Секторот за рамномерен регионален развој	Реализацијата на програмата не влијае на прераспоредување на вработени	Обуки ќе се спроведуваат согласно годишниот план за обука на вработените во МЛС
<b>3. Територијална</b>	За успешна реализацијата на Програмата потребно е	Реализацијата на програмата не влијае на прераспоредување на	Обуки ќе се спроведуваат



<b>соработка</b>	<b>пополнување на две работни места: „раководител на одделение за координација, програмирање следење и евалуација на ИПА“ и „Виш соработни за ИПА“ во Секторот за европски прашања</b>	<b>вработени</b>	<b>согласно поединечните програмите за прекугранична соработка</b>
------------------	--	------------------	--

#### 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ

<b>очекувано влијание во 2018</b>	<b>очекувано влијание во 2019</b>	<b>очекувано влијание во 2020</b>
<b>Согласно утврдената динамика во Годишниот план за правична и соодветна застапеност на заедниците</b>		

#### 5. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ

##### 5.1 РАЗВИВАЊЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ/ ПОДГОТВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ

Стратешкото планирање и подготовката на Буџетот се дел од заедничките функции во Министерството за локална самоуправа кои се во надлежност на одделни организациони единици односно во Секторот за финансиски прашања, во чија надлежност е подготовката на буџетот на Министерството и Одделението за стратешко планирање, кое е



надлежно за подготвување и следење на реализацијата на Стратешкиот план на Министерството за локална самоуправа.

Во рамките на Секторот за финансиски прашања, Одделението за буџетска координација, врши координативни активности со останатите организациони единици во Министерството во процесот на подготовка на буџетската пресметка, според насоките добиени од Министерството за финансии дадени во буџетскиот циркулар и согласно планираните програми и активности, предвидени во Стратешкиот план на Министерството, а во функција на остварувањето на стратешките приоритети и сите надлежности на Министерството.

<b>2018</b> <b>Планирани мерки</b>	<b>2019</b> <b>Планирани мерки</b>	<b>2020</b> <b>Планирани мерки</b>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"><li>- Развој на капацитетите на Министерството за креирање и развивање на политики</li><li>- Воспоставување систем за координација на процесот на стратешко планирање и креирање политики со буџетскиот процес во Министерството;</li><li>- Координација на процесот на подготовка на буџетот</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Развој на капацитетите на Министерството за креирање и развивање на политики</li><li>- Анализа на функционирањето на системот за координација на процесот на стратешко планирање</li><li>- Координација на процесот на подготовка на буџетот на министерството за наредната година во рамките на</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Развој на капацитетите на Министерството за креирање и развивање на политики</li><li>- Координација на процесот на подготовка на буџетот на министерството за наредната година во рамките на стратешкото планирање</li><li>- Следење на реализацијата на мерките и активностите содржани во стратешкиот план</li></ul>
---	--	--



<p>на министерството за наредната година во рамките на стратешкото планирање</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Следење на реализацијата на мерките и активностите содржани во стратешкиот план и подготовка на редовни извештаи ( месечни, квартални и полугодишни) за напредокот во спроведување на планот со опис на постигнатото и на активностите за кои се доцни или не се реализираат</li></ul>	<p>стратешкото планирање</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Следење на реализацијата на мерките и активностите содржани во стратешкиот план и подготовка на редовни извештаи ( месечни, квартални и полугодишни) за напредокот во спроведување на планот со опис на постигнатото и на активностите за кои се доцни или не се реализираат</li></ul>	<p>и известување за истиот;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Следење на реализацијата на мерките и активностите содржани во стратешкиот план и подготовка на редовни извештаи ( месечни, квартални и полугодишни) за напредокот во спроведување на планот со опис на постигнатото и на активностите за кои се доцни или не се реализираат</li></ul>
---	---	--

## 5.2 ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ И УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА

Секторот за финансиски прашања во Министерството за локална самоуправа во чиј состав се две одделенија е надлежен за извршување на буџетот и за управување со средствата одобрени во Буџетот на М во координација и соработка со министерот и државниот секретар ( по усвојувањето Буџетот на РМ од Собранието на Република Македонија за )



Надлежностите на Секторот за финансиски прашања при извршување на буџетот и управувањето со средствата се однесуваат пред се на:

- Подготовка и проследување до Министерството за финансии на годишниот, кварталните и месечните планови за извршување ( реализација на буџетот), планирање, подготвување и спроведување пренамени на средства во буџетот на Министерството за локална самоуправа и соодветна корекција на поднесените квартални и месечни извештаи, подготвување предлог-буџетска пресметка при ребаланс на буџетот, по претходна координација со корисниците на средствата
- Прием, комплетирање и подготовка на целокупната финансиско-материјална (сметководствена) документација, која произлегува од преземените финансиски обврски на сите интерни корисници на буџетот, спроведување на ех анте и ех пост материјално правна и суштинска контрола на влезната документација, соодветно координација со учесниците во настанувањето на финансиската обврска со цел потврдување на истата од нивна страна пред одобрување од страна на одговорно лице( државен секретар и министер)
- Контрола и усогласување на реализираните средства на трезорската сметка со поднесените барања за исплата и целосно комплетирање на сметководствената документација и проследување на истата до СОЗР ( сметководство) на натамошно постапување
- Пријавување, следење и реализацијата на обврските преку системската апликација на Министерството за финансии е –обврски, поднесување редовни месечни извештаи за преземените обврски
- Подготвување соодветни месечни и годишни извештаи за извршувањето на буџетот и други работи од надлежност на финансиското работење.

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Планирани мерки</b>	<b>Планирани мерки</b>	<b>Планирани мерки</b>

- Импламентирање на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола,	- Импламентирање на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола,	- Импламентирање на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола,
--	--	--



<ul style="list-style-type: none"><li>- Следење и известување за имплементирањето на програмите, подготовка на месечен, квартален и годишен план за трошење на финансиските средства;</li><li>- Подготовка на план за јавни набавки во функција на реализација на одобрен буџет за тековната година, согласно Закон за јавни набавки и негово објавување на ВЕБ страницата на Министерството</li><li>- Одобрување на исплатите на средства од буџетот на министерството преку систем на контрола на повеќе нивоа (Раководителот на Секторот за финансиски прашања и едно или две лица со делегирани овластувања надвор од Секторот за финансиски</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Следење и известување за имплементирањето на програмите, подготовка на месечен, квартален и годишен план за трошење на финансиските средства;</li><li>- Подготовка на план за јавни набавки во функција на реализација на одобрен буџет за тековната година, согласно Закон за јавни набавки негово објавување на ВЕБ страницата на Министерството</li><li>- Одобрување на исплатите на средства од буџетот на министерството преку систем на контрола на повеќе нивоа (Раководителот на Секторот за финансиски прашања и едно или две лица со делегирани овластувања надвор од Секторот за финансиски прашања)</li><li>- Транспарентно управување со јавните финансии преку</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Следење и известување за финансиски имплементирањето на програмите, подготовка на месечен, квартален и годишен план за трошење на финансиските средства;</li><li>- Подготовка на план за јавни набавки во функција на реализација на одобрен буџет за тековната година, согласно Закон за јавни набавки негово објавување на ВЕБ страницата на Министерството</li><li>- Одобрување на исплатите на средства од буџетот на министерството преку систем на контрола на повеќе нивоа (Раководителот на Секторот за финансиски прашања и едно или две лица со делегирани овластувања надвор од Секторот за финансиски прашања)</li><li>-Транспарентно управување</li></ul>
--	--	--



прашања)  -Транспарентно управување со јавните финансии преку објавување на (квартални, полугодишни и годишни) извештаи на ВЕБ страницата на Министерството	објавување на (квартални, полугодишни и годишни) извештаи на ВЕБ страницата на Министерството	со јавните финансии преку објавување на (квартални, полугодишни и годишни) извештаи на ВЕБ страницата на Министерството
---	---	---

### 5.3 УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Вработувањата на административните службеници се планираат врз основа на Методологијата за планирање утврдена во Законот за вработени во јавниот сектор за што се подготвува годишен план за вработување за следната календарска година

Одделението за управување со човечки ресурси во соработка со сите организациони единици ќе ја координира работата за изготвување на индивидуалните планови за секој државен службеник одделно и врз основа на податоците ќе го подготви годишниот план за обуки на државните службеници во МЛС

За изготвување на годишниот план на државните службеници клучен е каталогот од Годишната програма за обуки на административните службеници кој треба да го донесе МИОА. Годишниот план за обуки на државните службеници се подготвува врз основа на обуките од индивидуалниот план за стручно иуствршување и по претходно добиено мислење од МИОА се донесува најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната.





Во постапката за оценување на дадниот службеник непосредно претпоставениот државен службеник е должен континуирано да го следи ефектот на државниот службеник во текот на целата година и по потреба да предалага мерки за подобрување на истиот. Во постапката за подобрување на ефектот се предлагаат дополнителни обуки или менторство и се изрекува писмена опомена со која државниот службеник се опоменува за можноста да биде оценет со негативна оценка доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето не го подобри својот ефект. Државниот секретар е должен да подготви и најдоцна до 31 јануари да доастави Извештај со ранг листа за сите оценети државни службеници во МЛС за тековната година.

Се доставува извештај за работата на Министерството согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите (родова еднаквост)

<p style="text-align: center;"><b>2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Планирани мерки</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Планирани мерки</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2020</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Планирани мерки</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подготовка на функционална анализа и нови акти за организација и систематизација</li> <li>- Донесување на Годишен план за вработувања на административни службеници во МЛС;</li> <li>- Донесување на Годишен план за обуки на административните службеници во МЛС;</li> <li>- Донесување на</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Донесување на Годишен план за вработувања на административни службеници во МЛС;</li> <li>- Донесување на Годишен план за обуки на административните службеници во МЛС;</li> <li>- Донесување на Полугодишни извештаи за реализација на Годишниот план за обуки на административните службеници во МЛС до МИОА;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Донесување на Годишен план за вработувања на административни службеници во МЛС;</li> <li>- Донесување на Годишен план за обуки на административните службеници во МЛС;</li> <li>- Донесување на Полугодишни извештаи за реализација на Годишниот план за обуки на административните службеници во МЛС до МИОА;</li> </ul>



<p>Полугодишни извештаи за реализација на Годишниот план за обуки на административните службеници во МЛС до МИОА;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Спроведување на процесот на управување со учинокот на административните службеници во МЛС, со цел законито и навремено спроведување на постапката за оценување на ефектот на административните службеници, доставување на Извештај со ранг-листа на годишни оценки за сите оценети административни службеници до МИОА.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Спроведување на процесот на управување со учинокот на административните службеници во МЛС, со цел законито и навремено спроведување на постапката за оценување на ефектот на административните службеници, доставување на Извештај со ранг-листа на годишни оценки за сите оценети административни службеници до МИОА.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Спроведување на процесот на управување со учинокот на административните службеници во МЛС, со цел законито и навремено спроведување на постапката за оценување на ефектот на административните службеници, доставување на Извештај со ранг-листа на годишни оценки за сите оценети административни службеници до МИОА.</li></ul>
--	--	--

**5.4 УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ВИДЛИВОСТ**

2018 Планирани мерки	2019 Планирани мерки	2020 Планирани мерки
-------------------------	-------------------------	-------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подготовка на анализа и програма за одржување и надградба на информациско комуникациската технологија од страна на ангажирана фирма или стручно ИТ лице;</li> <li>- Воспоставување на "електронски тек на документи";</li> <li>- Воспоставување и одржување на безбедносни процедури и безбедност на информатичката опрема и апликациите, од страна на ангажирана фирма;</li> <li>- Воспоставување на систем за автоматизирана обработка на лични</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одржување и надградба на информациско комуникациската технологија, од страна на ангажирана фирма;</li> <li>- Имплементирање и надоградување на воспоставениот систем на "електронски тек на документи";</li> <li>- Одржување на безбедносни процедури и безбедност на информатичката опрема и апликациите, од страна на ангажирана фирма;</li> <li>- Одржување и надоградување на воспоставениот систем за автоматизирана обработка на лични податоци, од страна на</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одржување и надградба на информациско комуникациската технологија, од страна на ангажирана фирма;</li> <li>- Имплементирање и надоградување на воспоставениот систем на "електронски тек на документи";</li> <li>- Одржување на безбедносни процедури и безбедност на информатичката опрема и апликациите, од страна на ангажирана фирма;</li> <li>- Одржување и надоградување на воспоставениот систем за автоматизирана обработка на лични податоци, од страна на ангажирана фирма.</li> <li>- Одржување и користење на Е-алатки на ВЕБ страница на МЛС</li> </ul>
---	---	---



<p>податоци, од страна на ангажирана фирма.</p> <p>- Креирање на нови Е-алатки на ВЕБ страница на МЛС (Е-евиденција на ГО за соработка со МЛС и со ЕЛС и кои имплементираат проекти од областа на локалната самоуправа, локалниот и регионалниот развој и прекугранична соработка. Е-консултација, линкови до ВЕБ страниците на општините и на планските региони)</p> <p>-Одржување и ажурирање на ВЕБ страницата на дневна полугодишна и годишна основа.</p> <p>-Ажурирање на отворени податоци на МЛС на полугодишна основа во 3 податочни сетови:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Општините во Република Македонија</li><li>2. Проекти за развој на планските региони, за развој на подрачјата со</li></ol>	<p>ангажирана фирма.</p> <p>- Одржување и користење на Е-алатки на ВЕБ страница на МЛС (Е-евиденција на ГО за соработка со МЛС и со ЕЛС и кои имплементираат проекти од областа на локалната самоуправа, локалниот и регионалниот развој и прекугранична соработка. Е-консултација, линкови до ВЕБ страниците на општините и на планските региони)</p> <p>-Одржување и ажурирање на ВЕБ страницата на дневна полугодишна и годишна основа.</p> <p>-Одржување и ажурирање на ВЕБ страницата на дневна, полугодишна и годишна основа.</p> <p>- Ажурирање на отворените податоци на МЛС на полугодишна основа во 3 податочни сетови:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Општините во Република Македонија</li></ol>	<p>(Е-евиденција на ГО за соработка со МЛС и со ЕЛС и кои имплементираат проекти од областа на локалната самоуправа, локалниот и регионалниот развој и прекугранична соработка. Е-консултација, линкови до ВЕБ страниците на општините и на планските региони)</p> <p>-Одржување и ажурирање на ВЕБ страницата на дневна, полугодишна и годишна основа.</p> <p>- Ажурирање на отворените податоци на МЛС на полугодишна основа во 3 податочни сетови:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Општините во Република Македонија</li><li>2. Проекти за развој на планските региони, за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата.</li><li>3. Проекти за прекугранична соработка</li></ol>
---	---	---



<p>специфични развојни потреби и за развој на селата.</p> <p>3. Проекти за прекугранична соработка</p> <p>-Изработка на нов визуелен идентитет на МЛС и негова апликација.</p> <p>-Изработка на мобилни носители на визуелниот идентитет на МЛС (4 мобилни банери и еден во салата за состаноци)</p>	<p>2. Проекти за развој на планските региони, за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата.</p> <p>3. Проекти за прекугранична соработка</p>	
--	--	--

## 5.5 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

<p><b>2018</b></p> <p><b>Планирани мерки</b></p>	<p><b>2019</b></p> <p><b>Планирани мерки</b></p>	<p><b>2020</b></p> <p><b>Планирани мерки</b></p>
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Екипирање на Одделението за внатрешна ревизија</li> <li>- Обука за нововработените</li> <li>- Подготовка на план за</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Спроведување на планирани ревизии;</li> <li>- Подготовка на Извештај за извршена внатрешна ревизија;</li> <li>- Координација на процес на реализација на препораки од</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Спроведување на планирани ревизии;</li> <li>- Подготовка на Извештај за извршена внатрешна ревизија;</li> <li>- Координација на процес на реализација на препораки од</li> </ul>
---	---	---



<p>ревизија</p> <p>- Зајакнување на комуникацијата со единиците за внатрешна ревизија, Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола и Државниот завод за ревизија;</p>	<p>извршени ревизии од Државен завод за ревизија, дадени на МЛС.</p>	<p>извршени ревизии од Државен завод за ревизија, дадени на МЛС.</p>
---	--	--

Бр. 02-133/1  
22.01.2018 година  
Скопје

**Министер,**  
**Suhejl Fazliu**